



ЈАВЕН ОГЛАС

за

Работно ангажирање на невработени лица-активни баратели на работа

1. Цел Се повикуваат невработените евидентирани лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд и од другите ранливи категории, кои се заинтересирани за ангажирање во сферата на социјалната заштита за потребите на граѓаните од Неготино, **да се пријават во работниот клуб на Центарот за вработување на АВРМ – Неготино во периодот од**

15.05-22.05.2015

(

8

дена).

2. Услови Ангажирањето во сферата на социјалната заштита е на определено скратено работно време со склучување на договор за работно ангажирање во период од 6 месеци за што ќе се исплаќаат по **6200,00 ден.** за лице месечно за 20 работни часа седмично, со вклучени персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Заинтересираните невработени лица од точка 1 на овој Јавен оглас, може да се пријават за вршење на работи и работните задачи за **8 работни места** и тоа:

- 7 лица за обезбедување на социјални услуги преку згрижување на деца од предучилишна возраст

како

асистент

– помошник на воспитувачот (во игрални за деца во населените места: Тимјаник, Долни Дисан, Војшанци, Тремник, Пепелиште, Криволак, Црвени Брегови)

- 1 лице за обезбедување на социјални услуги за грижа за стари лица- асистент во Дневен центар за стари лица во с. Тимјаник

Општи и посебни услови:

-завршено гимназиско, средно стручно или друг вид на образование

-со или без претходно работно искуство

-да е невработено и евидентирано во Центарот за вработување Неготино

-да припаѓа на некоја од ранливите групи :

	млади лица до 29 години со ниски квалификации
--	---

	жртви на семејно насилство
--	----------------------------

	деца без родители и родителска грижа
--	--------------------------------------

	бездомни лица
--	---------------

	поранешни корисници на државна помош
--	--------------------------------------

	родители на деца на улици
--	---------------------------

	самохрана родители
--	--------------------

--

	Роми
--	------

	осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа
--	--

	невработени лица евидентирани во АВРМ
--	--

најмалку 1 година

млади невработени лица евидентирани во АВРМ на

родители на деца со пречки во развојот

родители на 3 и повеќе деца

-приоритет ќе имаат невработени лица од руралните средини во кои функционираат игралните и Дневниот центар за стари лица

Детални информации може да се добијат во општина Неготино 361-045 лок.123

(Одделение за локален економски развој) или во Агенцијата за вработување-Центар за вработување Неготино (361-799)

ОПШТИНА НЕГОТИНО

ГРАДОНАЧАЛНИК

